

Невенка Величкова

Звање: Доцент

Ред. бр.	Опис на активността за самоконтрола на автономниот статус на ФРВ согласно со Стандарди и нормативи за изведување на високообразовна дејност на Универзитетот		Поени
2.	Објавен научен или стручен труд во меѓународно списание без импакт фактор – 3 (три) поени		Поени
	Конкретна активност: Velickova, N., Kamcev, N., Genotoxicological effects of heavy metals on human cells, American journal of environmental protection, ISSN (Print): 2328-7241, ISSN (Online): 2328-7233, Volume 2, Issues 4, pp.71-73, 2014. http://eprints.ugd.edu.mk/11638/ Kamcev, N., Velickova, N., Veresa, V., Milev, M. Detection of transfusion transmissible diseases in the past 10 years in the regional center for transfusion medicine in shtip, International scientific journal, Science & Technologies, Publishing House "Union of Scientists - Stara Zagora" ISSN 1314-4111, pp.107-112 http://eprints.ugd.edu.mk/11437/ Svetlana Jovevska, Milka Zdravkovska, Gordana Panova, Nevenka Velickova Corelation between some anthropometrical parameters of the fetal head, International scientific journal Science & Technologies Publishing House "Union of Scientists - Stara Zagora" ISSN 1314-4111, Volume IV, Number 1, 483-486, 2014 Medicine. http://eprints.ugd.edu.mk/11190/ Naumova, m., Velickova, N., Kamcev, N., Milev, M. Diagnostic procedures, therapy and complications of haemophilia, International scientific journal, Science & Technologies Publishing House "Union of Scientists - Stara Zagora" ISSN 1314-4111, Volume IV, Number1, pp.101-106. http://eprints.ugd.edu.mk/11435/		12
3.	Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на меѓународна научна, уметничка конференција, конгрес и научно и стручно списание – 2 (два) поени		Поени
	Конкретна активност: Pesevska, S., Velickova, N., Sumanov, G. Impact of water pollution on the health of human population, Четврти национален конгрес по обща медицина с меѓународн участие „От науката към човека, 22 November, 2014.		

	<p>http://eprints.ugd.edu.mk/11639/</p> <p>Koteska, E., Velickova, N., Sumanov, G. Intrahospital infection I general hospital in Strumica in 2005-2011. The first international conference of health oriented higher institutions and faculties in nursing, May, O109, 2014, Bitola.</p> <p>http://eprints.ugd.edu.mk/11637/</p> <p>Nedeljkovic, B., Gorgieva, P., Velickova, P. Frequent and regular conducted water quality analysis, key for health human population, ICMBG, The International Congress of Medical Sciences (ICMSBG) Sofia, May, 2014, pp.226.</p> <p>http://eprints.ugd.edu.mk/11811/</p> <p>Gorgieva, P., Nedeljkovic, B., Velickova, N. Cytological and histological changes in lymphocytes influence of ionizing radiation on health workers, ICMBG, The International Congress of Medical Sciences (ICMSBG) Sofia, May, 2014, pp.221. http://eprints.ugd.edu.mk/11808/</p>		8
5.	<p>Потпишан договор за домашна или меѓународна научна соработка на конкретен научен проект, еден договор на три години – 3 (три) поени годишно или 9 (девет) поени за три години</p>		Поени
	<p>Конкретна активност:</p> <p>„Испитување на генотоксичното дејство на јонизирачките зраци кај професионално изложени здравствени работници со употреба на цитогенетски методи“ - Проект финансиран од УГД – Штип. http://eprints.ugd.edu.mk/10624/</p>		9
9.	<p>Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на домашна научна, уметничка конференција, конгрес (независно од тоа на кое место во трудот се наоѓа истражувачот /наставникот/ соработникот) и во домашно научно и стручно списание како главен носител и најмногу уште само еден автор, кој го определува главниот носител – 1 (еден) поен</p>		Поени
	<p>Конкретна активност</p> <p>Величкова, Н. Хистолошки методи и техники, артефакти и дисторзии при ткивно процесуирање, Октомвриски средби, 2014, Воведни пленарни предавања, 2-5 октомври, Охрид 2014. http://eprints.ugd.edu.mk/11440/</p> <p>Недељкович, Б., Величкова, Н., Ѓорѓиева, П., Андреева, Љ. Најчести индикатори за определување на квалитетот на водите, Октомвриски средби на лаборанти, Охрид, 2014, стр.28-29. http://eprints.ugd.edu.mk/11804/</p> <p>Ѓорѓиева, П., Величкова, Н., Недељковиќ, Б., Андреева, Љ. Најчести опасности и ризици во лабораториите за медицинска дијагностика, Октомвриски средби на лаборанти, Охрид, 2014, стр.24-25.</p>		6

	<p>http://eprints.ugd.edu.mk/11805/</p> <p>Андрејева, Љ., Величкова, Н., Ѓорѓиева, П., Недељковиќ, Б. Најчесто користени методи за дијагностицирање на <i>diabetes mellitus</i> и нивната улога во превенцијата и лекувањето, Октомвриски средби на лаборанти, Охрид, 2014, стр.26-27. http://eprints.ugd.edu.mk/11806/</p> <p>Величкова, Н. Биолошки опасности во храната, Medicus, number 20, pp.8, April, 2014. http://eprints.ugd.edu.mk/11441/</p> <p>Koteska, E., Velickova, N., Sumanov, G. Intrahospital infection in general hospital in Strumica (2005-2011), Macedonian journal of nurcing, No 1, pp.28-33, Bitola, 2014. http://eprints.ugd.edu.mk/11557/</p>							
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="196 685 935 786">Теренско истражување, архивирање и дигитализација</td> <td data-bbox="935 685 1310 907" rowspan="2"></td> <td data-bbox="1310 685 1495 907" rowspan="2">Поени</td> </tr> <tr> <td data-bbox="196 786 536 907">во земјава 1 (еден) поени</td> <td data-bbox="536 786 935 907">во странство 2 (два) поени</td> </tr> </table>	Теренско истражување, архивирање и дигитализација			Поени	во земјава 1 (еден) поени	во странство 2 (два) поени	
Теренско истражување, архивирање и дигитализација			Поени					
во земјава 1 (еден) поени	во странство 2 (два) поени							
	<p>Конкретна активност</p> <p>Работилница: Камп за застапување при РХСП – Фондација отворено општество. 31 јули -2 август 2014, Охрид</p>	<p>1</p>						
<p>14.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="196 1099 935 1173">Издаден учебник – 5 (пет) поени</td> <td data-bbox="935 1099 1310 1256" rowspan="2"></td> <td data-bbox="1310 1099 1495 1256" rowspan="2">Поени</td> </tr> <tr> <td data-bbox="196 1173 935 1256">издадена скрипта – 2 (два) поени</td> </tr> </table>	Издаден учебник – 5 (пет) поени		Поени	издадена скрипта – 2 (два) поени			
Издаден учебник – 5 (пет) поени		Поени						
издадена скрипта – 2 (два) поени								
	<p>Биологија за фармацевти. http://eprints.ugd.edu.mk/11433/</p> <p>Практикум Биологија за фармацевти. http://eprints.ugd.edu.mk/11434/</p>	<p>4</p>						
Вкупно поени		34						